

АД ФК БЕЛАСИЦА АД Струмица

**Финансиски извештаи
за годината што завршува на
31 декември 2021 година и
Извештај на независните ревизори**

СОДРЖИНА

Страна

Извештај на независните ревизори	
Финансиски преглед од страна на раководството	
Извештај за сéопфатна добивка	
Извештај за финансиска состојба	
Извештај за промените во сопственичка главнина	
Извештај за паричните текови	
Белешки кон финансиските извештаи	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

До содружниците и раководството на АД ФК __БЕЛАСИЦА Струмица__

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи (стр. 1 до 30) на АД ФК __Беласица Струмица__ (во понатамошниот текст “Друштвото”), што се состојат од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2021 година, Извештај за сѓопфатна добивка што тогаш завршува, Извештај за промените во сопственичката главнина, Извештај за паричните текови и Прегледот на значајни сметководствени политики и останати белешки кон финансиските извештаи.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија. Оваа одговорност вклучува: дизајнирање, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали истото е резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во дадените околности.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија на Република Македонија и Меѓународните стандарди за ревизија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување во финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки што се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сѓвкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на АД ФК __Беласица Струмица__, на ден 31 декември 2021 година, во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија и Правилникот за лиценцирање на УЕФА .

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото и исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2021 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење на конзистентноста на годишниот извештај, со

историските финансиски информации објавени во годишната сметка и поединечните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31.12.2021, во согласност со МСР 720, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија (Сл. весник на РМ бр. 158/10.... 83/18).

Наше мислење е дека, историските финансиски информации изнесени во Годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и поединечните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2021 година.

Нагласување на прашање

Како што се гледа од Извештајот за готовинскиот тек во текот на 2021 година Друштвото имало проблеми со генерирање на парични текови од оперативни активности и нето парични текови потребни да се обезбеди функционирање по принципот на континуитет, без да се земе предвид финансиската поддршка од сопствениците. Иако на 31.12.2021 година Друштвото искажа добивка од 185 Илј.денари (2020,616Илј.ден загуба) акумулираната загуба 4.626 Илј.ден и како значителна одбитна ставка од акционерскиот капитал истиот оди во негатива од 1.728 Илј ден.и за тој износ на датумот на известување вкупните обврски ги надминуваат вкупните средства.

Клубот има проблеми со генерирање на парични текови од оперативни активности и нето парични текови потребни да се обезбеди функционирање по принципот на континуитет, па во таа насока сопствениците се обврзаа да обезбедат финансиска поддршка потребна за редовно и непречено работење на Друштвото во наредните 12 месеци од датумот на издавање на извештајот на ревизорот. Доминантниот акционер ќе изврши отпис на дел од свиоте побарувања во износ од 2.692 Илј денари и со истиот износ ќе се покрие дел од акумулираната загуба.

ТП Ревизија Витанова
Овластен ревизор КетиВитанова

29.03.2022година

The image shows a handwritten signature in blue ink to the left of a circular blue stamp. The stamp contains the text 'ТРОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ ЗА РЕВИЗИЈА' around the top edge, 'Кети Симеон Витанова' around the bottom edge, and 'РЕВИЗИЈА ВИТАНОВА' in the center. There is also a small 'ТР' at the top and 'Струица' at the bottom of the center text.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

ФИНАНСИСКИ ПРЕГЛЕД ОД СТРАНА НА РАКОВОДСТВОТО (ИЗВЕШТАЈ НА ДИРЕКТОРИТЕ)

АД ФК БЕЛАСИЦА (во понатамошниот текст Друштвото) е акционерско друштво формирано на 10.09.2002 година како друштво со ограничена одговорност, а во текот на 2018 година е трансформирано во АД со акционерски капитал во износ од 2.898 Илј.ден вложен од единствениот акционер ДПТУ БИОМЕДИУМ ДОО Струмица.

Во почетокот на 2019 година единствениот акционер ги продаде своите акции и истото го превзе доа двајца акционери физички лица (тековна состојба од ЦРПСМ од 20.02.2020г.).

Основна дејност на друштвото според НКД(Номенклатура на дејности) е Дејности на спортски клубови, како и сите дејности утврдени со НКД освен оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен орган или друг надлежен орган.

Друштвото е формирано со цел да го зголеми професионализмот и да врши промоција и постојано подобрување на стандардите на фудбалот во АД ФК БЕЛАСИЦА, со посебна грижа за тренинг и обука на младинските категории во Клубот.

Во текот на 2021 година остварени се Вкупни приходи во износ од 6.267 Илј.ден(2020;7.496) што претставува намалување за 16,3%. Сите приходи се потрошени во функција на дејноста и истите изнесуваат 6.056 Илј.ден (2020; 8.112) и остварена е бруто добивка во износ од 211 Илј.денари ,односно нето 185 Илј. денари(2020; 616 Илј.ден загуба).

Но и покрај тоа што има остварен позитивен финансиски резултат за 2021 година, Друштвото сеуште има проблеми со ликвидноста и потреба од финансиска поддршка заради покривање на тековните обврски.

Раководството на клубот се грижи тековно да ги подмири доспеаните обврски, иако се соочува со значајно намалување на Капиталот.

Клубот има проблем со генерирање на парични текови од оперативни активности и нето парични текови да се обезбеди функционирање по принципот на континуитет, па во таа насока сопствениците на ФК се обврзаа да обезбедат финансиска поддршка потребна за редовно и непречено работење на ФК во наредните 12 месеци од датумот на издавањето извештајот на ревизорот. Доминантниот акционер ќе изврши отпис на своите побарувања по основ на дадени позајмици во износ од 2.692 Илј ден заради покривање на дел од акумулираната загуба.

АД ФК БЕЛАСИЦА Струмица во текот на 2021 година игра во Втора Македонска лига.

Веруваме дека во текот на 2022 година и со завршување на натпреварувачката сезона 2021/2022 ќе оствариме спортски резултати со повисоко место и ќе обезбедиме место за пласман во Првата лига.

Главен приоритет на раководството за наредната сезона 2022/2023 како и за деловната 2022 година покрај обезбедување пласман во Првата лига, ќе биде и обезбедување на финансиски средства преку спонзорства или кампања за враќање на гледачите и навивачите на нашите трибини.

Сметаме дека во наредниот период Клубот нема да се соочи со посериозни ризици од здравствена, финансиска и материјална природа.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

ЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
За годината што завршува на 31 декември 2021
(во илјади Денари)

	Белешка	2021	2020
Приходи			
Приходи од продажба на влезници	3		
Приходи од спонзорство и реклама	4		1.900
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа	5		
Приходи од комерцијални активности	6	648	1.042
Приходи од УЕФА за солидарност и награди	7		
Останати оперативни приходи	8	5.461	4.554
Вкупни приходи		6.109	7.496
Расходи			
Трошоци за продажбата и материјални трошоци	9	(1.682)	(1.704)
Трошоци за надоместоци на вработени	10	(1.782)	(2.439)
Депрецијација, амортизација и обезвреднување	11	(959)	(948)
Останати трошоци од оперативно работење	12	(892)	(3.005)
Нето резултат од купување/продажба на играчи	13	(576)	
Добивка (загуба) од продажба на основни средства	14		
Финансиски приходи(расходи)-нето	15		(16)
Неоперативни приходи (расходи)-нето	16	(7)	
Вкупно расходи		(5.898)	(8.112)
Добивка (загуба) пред оданочување		211	(616)
Данок на добивка (на непризнати расходи)	17	(26)	
Добивка (загуба) за годината по оданочување		185	(616)
Дивиденди			
Добивка(загуба) по дивиденди			
Останата сеопфатна добивка			
Вкупна сеопфатна добивка		185	(616)

*Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел
од овие финансиски извештаи*

Овие финансиски извештаи во име на АД ФК БЕЛАСИЦА Струмица се усвоени од УО и се потпишани од:

Претседател,

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
На 31 декември 2021
(во илјади Денари)

	Белешка	2021	2020
Тековни средства			
Пари и парични еквиваленти	18	296	24
Побарувања од трансфери на играчи	19		
Побарувања од членки на групацијата и поврзани субјекти	20		
Други побарувања	21	1.447	662
Даночни средства	22	493	67
Залихи	23		
Останати тековни средства	24	942	305
Вкупно тековни средства		3.178	1.058
Не-тековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	25	5.515	5.998
Нематеријални средства	26		
Побарувања од трансфери на играчи	27		
Побарувања од членки на групацијата и поврзани субјекти	28		
Даночни средства	29		
Долгорочни финансиски вложувања	30		
Останати не-тековни средства	31		
Вкупно не-тековни средства		5.515	5.998
Вкупно средства		8.693	7.046
Тековни обврски			
Пречекорувања на сметки во банки	32		
Тековни обврски за позајмици и кредити	33	7.140	3.986
Обврски за трансфер на играчи	34		
Обврски кон ФФМ	35	2.605	94
Обврски кон групацијата и поврзани субјекти	36		3.485
Обврски кон вработените	37	91	225
Обврски за даноци и придонеси кон вработени	38	42	103
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР	39		
Други обврски за даноци	40	484	458
Краткорочни исправки	41		
Останати тековни обврски	42	59	
Вкупно тековни обврски		10.421	8.959
Нетековни обврски			
Обврски за долгорочни позајмици и кредити	43		
Долгорочни обврски за трансфери на играчи	44		
Долгорочни обврски кон групацијата и поврзани субјекти	45		
Долгорочни обврски кон вработените	46		
Долгорочни обврски за даноци и придонеси кон	47		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

вработени				
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР	48			
Други долгорочни обврски за даноци	49			
Долгорочни исправки	50			
Останати нетековни обврски	51			
Вкупно нетековни обврски				
Нето средства/обврски			(1.728)	(1.913)
Акционерска главнина	52			
Оснивачки капитал			2.898	2.898
Законска резерва				
Останати резерви				
Акумулирана добивка (загуба)			(4.626)	(4.811)
			(1.728)	(1.913)
Вкупно акционерска главнина				

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи во име на АД ФК__Беласица Струмица__ се усвоени од УО и потпишани од:

Претседател,

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО АКЦИОНЕРСКАТА ГЛАВНИНА
За годината што завршува на 31 декември 2021
(Во илјади Денари)

	Оснивачки капитал	Законска резерва	Акумулирана добивка/ (загуба)	Останати резерви	ВКУПНО
На 01 јануари 2021 год.	2.898		(4.811)		(1.913)
Распоред на акумулирана добивка					
Корекции на акумулирани добивки					
Добивка(загуба) за периодот			185		185
Останата сеопфатна добивка					
На 31 декември 2021 год.	2.898		(4.626)		(1.728)

*Белешките кон финансиските извештаи
 претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.*

Овие финансиски извештаи во име на Друштвото се усвоени од УО и потпишани од:

Претседател,

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
За годината што завршува на 31 декември 2021
(Во илјади Денари)

	2021	2020
Парични текови од оперативни активности		
Добивка пред оданочување	211	(616)
Данок на добивка	(26)	
Корекции за:		
Амортизација	959	988
Оштетување на основни средства		
Капитална (добивка)/загуба од продажба на основни средства		
Приход од камати		
(Пораст)/опаѓање на побарувања и други побарувања	(1.848)	(52)
Пораст/(опаѓање на обврски кон добавувачи останати обврски)	(1.692)	(1.596)
Платена камата		16
Нето готовина од оперативни активности	(2.396)	(1.300)
Парични текови од вложувачки (инвестициони) активности		
-Готовински прилив од продажба на регистрирани играчи		
-Готовински одлив од купување регистрирани играчи		
-Готовински прилив од продажба на основни средства		
-Готовински одлив од набавка на основни средства	(486)	1.032
-Готовински приливи (одливи) од останати вложувачки активности		
Парични приливи(одливи) од вложувачки (инвестициони) активности	(486)	1.032
Парични текови од финансиски активности		
-Готовински прилив од заеми од акционери и поврзани субјекти	3.154	
-Готовински одлив по заеми од акционери и поврзани субјекти		
-Готовински прилив од заеми од финансиски институции		
-Готовински одлив од заеми од финансиски институции		
-Готовински прилив од зголемување на акционерски капитал		
-Готовински одлив од исплата на дивиденди на акционерите		
-Готовински приливи (одливи) од финансиски активности по други основи		
Парични приливи (одливи) од финансиски активности	3.154	
Останати готовински приливи (одливи)		252
Нето пораст/ (опаѓање) на пари и парични еквиваленти	272	(16)
Пари и парични еквиваленти на почеток на годината	24	40
Пари и парични активности на крајот на годината	296	24

*Белешките кон финансиските извештаи
 претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.*

Овие финансиски извештаи во име на Друштвото се усвоени од УО и потпишани од:
 Претседател,

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ

АД ФК БЕЛАСИЦА Струмица (во понатамошниот текст “Друштвото”) е акционерско друштво со формирано на 10.09.2002 во Централниот Регистер на Република Северна Македонија, под деловоден број 0805-50/150820190001143. Трансформирано во АД во текот на 2018 година.

Основна дејност на Друштвото спред НКД (Номенклатура на дејности) се други спортски активности, како и сите дејности утврдени со НКД освен оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен орган или друг надлежен орган.

На датумот на билансот на состојба, Друштвото има 6 вработени и нема ангажирани лица со договор на дело и/или друг вид на договор.

Цели на Друштвото

Друштвото е формирано со цел да го зголеми професионализмот и да врши промоција и постојано подобрување на стандардите на фудбалот во АД Фудбалски клуб Беласица, со посебна грижа за тренинг и обука на младинските категории во Клубот.

Раководство:

Претседател на Клубот е Г-ѓа Даниела Васкова.

Извршен директор на Клубот е Г-ѓа Даниела Васкова.

Неизвршни членови на Одборот на директори се:

1. Г-дин Ванчо Стојанов и Г-дин Ване Милков

Членови на Управен одбор се:

1. _____,
2. _____,
3. _____, итн.

Членови на Надзорен одбор се:

1. _____,
2. _____,
3. _____, итн.

Обврски на Друштвото како лиценцен апликант

Со оглед на фактот што правото за барател на лиценца за учество на натпревари во организација на УЕФА врз основа на Договор бр. _____ му е пренесено на Друштвото од Здружението ФК БЕЛАСИЦА тоа треба да обезбеди:

- сите играчи да бидат регистрирани во Фудбалската Федерација на Македонија, а доколку се работи за професионални играчи да склучи со нив работен договор во писмена форма;
- сите обештетувања платени за играчите настанати поради договорите или правни обврски и сите приходи настанати од продажбата на влезниците да бидат посебно евидентирани во трговските книги и искажани во финансиските извештаи на Друштвото;
- да превземе одговорност за фудбалскиот тим составен од регистрирани играчи кои учествуваат во домашните и меѓународните натпреварувања;
- Друштвото задолжително и ги доставува на Фудбалската Федерација на Македонија (давател на лиценца) сите неопходни информации и документи релевантни за докажување во постапката за лиценцирање (спортски, инфра-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2021

структурни, персонално-административни и финансиски прашања.)

Постапка на лиценцирање

Во 2021 година АД Фудбалскиот клуб Беласица Струмица, во улога на барател на лиценца ја започна процедурата за лиценцирање при Фудбалска Федерација на Македонија за натпревари во организација на УЕФА. Како барател на лиценца, Друштвото е обврзано да обезбеди документација предвидена со Правилникот за лиценцирање на клубовите за натпреварувањата во организација на УЕФА.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.1. Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со одредбите од Законот за трговски друштва на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08....239/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 290/20 и 215/21) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на Република Македонија” бр.159/2009, 164/2010 и 107/2011.) Според овој Правилник, сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија се Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) од 2009 година утврдени од Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди (ИАСБ.)

Финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски Денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна Македонија.

2.2. Консолидирани финансиски извештаи

Според одредбите на Правилникот за лиценцирање на клубовите од прва лига при Фудбалската федерација на Македонија за натпреварувањата во организација на УЕФА, консолидирани финансиски извештаи се финансиски извештаи на група, презентирани како еден ентитет.

2.3. Признавање на приходите

Друштвото остварува приходи од спонзорство, продажба на влезници за натпревари и друго. Приходите се евидентирани нето од одобрените попусти и данокот на додадена вредност.

2.4. Износи искажани во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажани во македонски Денари (“Денари”) со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските кои гласат на странска валута се искажуваат во Денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот за финансиската состојба.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

Нето позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во Извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога тие настануваат.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ
2.5. Недвижности, постројки и опрема (нетековни средства)

Нетековните средства се евидентираат врз основа на набавната вредност при купувањето или стекнувањето.

Во Друштвото се применуваат следните годишни стапки на амортизација:

Применети годишни стапки		2021
Компјутери		25%
Моторни возила		15%
Мебел и опрема		10% - 20%

2.6. Данок на добивка

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложен данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Во периодот помеѓу 1.1.2009 заклучно со 31.12.2013 година, тековниот данок на добивка по стапка од 10% се плаќаше на износот на дистрибуираната добивка за дивиденди на правни лица – нерезиденти и на физички лица, како и на непризнаените трошоци за даночни цели, корегирани за даночниот кредит и други даночни ослободувања. Во текот на 2014 година беше донесен нов закон за данокот на добивка применлив за даночните периоди почнувајќи од 1.1.2014, а кој важи и за 2021 година, според кој основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, корегирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка се утврдува со примена на методот на обврски во Извештајот за финансиската состојба за сите времи разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. Стапката на данок на добивка на денот на Извештајот за финансиската состојба се употребува за утврдување на одложените даночни средства и обврски.

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви времи разлики. Одложени даночни средства се признаваат за одбитните времи разлики и ефектите од даночните загуби се пренесуваат во обем во којшто постои веројатност дека ќе се оствари оданочива

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

добивка со цел да се овозможи одбитните времени разлики и пренесените даночни загуби да бидат искористени.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.7. Пари и парични еквиваленти

Пари и парични еквиваленти на Друштвото се состојат од готовина во благајна, денарски и девизни депозити по видување.

2.8. Директни трошоци за стекнување регистрација на играчот (ТРАНСФЕРИ)

Опфаќаат плаќања на трети страни за купување на регистрација на играчот, без било какви трошоци за сопствен развој или други пресметани трошоци. Трошоците треба да вклучат:

- а) Износ на трансферот кој треба да се плати за обезбедување на регистрацијата;
- б) Даночи за обврската за трансфер;
- в) Други директни трошоци за стекнување на регистрација на играчот (плаќања на агенти за услугите кон клубот, правни услуги, компензациони плаќања за тренинг и развој на млади играчи во согласност со ФИФА и/или домашни правила за трансфери и други директни трошоци поврзани со трансферот.)

Трошоците / приходите од трансфери на играчи се евидентираат во Извештајот за сѐопфатна добивка за тековната година.

2.9. Претпоставка за континуитет (going concern concept)

Друштвото нема намера, ниту е принудено да ги прекине своите активности поврзани со целите поради кои е основано.

2.10. Контролна страна

Друштвото не е контролирано од страна на друг ентитет, ниту директно ниту индиректно.

2.11. Трансакции со поврзани субјекти

Однос со поврзани субјекти се јавува доколку едниот субјект демонстрира контрола врз другиот субјект или поседува исклучително влијание во одлуките за финансиските и оперативните одлуки на другиот субјект.

Трансакциите со поврзани субјекти претставуваат трансфери на средства или обврски помеѓу поврзаните субјекти, без разлика дали е вредноста платена.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.12. Средства под хипотека и/или залога и рестрикција на користење на други средства

Средства дадени под хипотека се недвижности (земјиште и згради) дадени со цел да се осигура враќањето на долгот (кредитот) добиен од банка/и или други правни лица.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

Средство дадено под залог е движно средство дадено под залог со цел да се осигура враќањето на долгот (краткорочен кредит, позајмица) добиен од банка/банки или други правни лица.

Средството под хипотека и средството под залог заемодавачот ги поседува до моментот на измирување на долгот. Доколку заемопримачот не го врати долгот според предвидените услови, средството под хипотека и средството под залог преминуваат во негова трајна сопственост.

Рестрикција врз користење на средство може да се однесува на средства на жиро сметка/и во банка/и што се блокирани и не можат да се користат до измирување на долгот. При тоа, сите приливи што доаѓаат на сметката/сметките се користат за измирување на обврската.

Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог, ниту пак има /нема средства за кои има утврдено рестрикција во нивно користење.

3. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ВЛЕЗНИЦИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Продажба на влезници-државни натпревари		
Продажба на влезници-УЕФА клубски натпревари		
Продажба на влезници-сезонски билети		
Продажба на влезници-членарина		
Продажба на влезници-пријателски натпревари		

4. ПРИХОДИ ОД СПОНЗОРСТВА И РЕКЛАМИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Спонзорства и реклами-производни компании		1.900
Спонзорства и реклами-главен спонзор		
Спонзорства и реклами-спонзор на стадион		
Спонзорства и реклами-билборди и рекламни паноа		
Спонзорства и реклами-останати		

1.900

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

5. ПРИХОДИ ОД ПРЕНОСИ ВО РАДИО-ДИФУЗНА МРЕЖА (ТВ, Радио, Интернет)

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа-Државен шампионат		
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа- други натпреварувања		

6. ПРИХОДИ ОД КОМЕРЦИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Приходи од комерцијално работење-државен шампионат		
Приходи од комерцијално работење-трговија	169	252
Приходи од комерцијално работење-користење објекти кога на нив не се одржуваат натпревари		
Приходи од кирија	479	790
	648	1.042

7. ПРИХОДИ ОД УЕФА НАТПРЕВАРИ ЗА СОЛИДАРНОСТ И НАГРАДИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Приходи од УЕФА натпревари- радиодифузни преноси, комерцијални и награди		
Приходи од УЕФА натпревари- за солидарност		
Приходи од УЕФА –за солидарност и награди, кога не можат да се разграничат		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

8. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Субвенции, донации и други износи -добиеени од ФФМ		3.554
Субвенции, донации и други износи -добиеени од државни или општински органи	1.790	1.000
Донации- добиеени од неповрзани страни	2.000	
Приходи од активности што не се поврзани со фудбалот	608	
Приходи од исклучителни настани		
Останати оперативни приходи /што не можат да се разграничат	1.063	
	5.461	4.554

9. ТРОШОЦИ ЗА ПРОДАЖБА И МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Трошоци за продажба		
Трошоци за канцелариски материјали		14
Трошоци за одржување хигиена		
Трошоци за енергија	1.322	1.289
Трошоци за резервни делови,СИ и амбалажа	80	3
Транспортни услуги	155	244
ПТТ услуги	1	4
Комуналии	35	47
Хотелско сметсување		66
Банкарски услуги и платен промет	42	33
Други материјални трошоци	47	4
	1.682	1.704

10. ТРОШОЦИ ЗА НАДОМЕСТОЦИ НА ВРАБОТЕНИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Нето плати за вработени – играчи	561	1.375
Надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) - играчи		24
Придонеси, даноци и други надоместоци за вработени и	539	677

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) - играчи			
Останати трошоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – играчи (отпремнини, јубилејни награди, регрес за год. одмор)		26	
(I) Вкупно плати и надоместоци за вработени и ангажирани лица – играчи		1.126	2.076
Нето плати за вработени – останати		428	182
Надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) - останати			98
Придонеси, даноци и други надоместоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) - останати		203	83
Останати трошоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – останати (отпремнини, јубилејни награди, регрес за год. одмор)		25	
(II) Вкупно плати и надоместоци за вработени – останати		656	363
ВКУПНО (I)+(II)		1.782	2.439

11. ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА, ДЕПРЕЦИЈАЦИЈА И ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Депрецијација на основни (материјални) средства		
Амортизација на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)	959	948
Обезвреднување на материјални средства		
Обезвреднување на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)		
	959	948

12. ДРУГИ ТРОШОЦИ ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Трошоци за одржување натпревари	80	1.271
Трошоци за спонзорство и реклама	11	13
Трошоци за комерцијални активности		
Трошоци за објекти и опрема		
Трошоци за активности што не се поврзани со фудбал		
Трошоци за исклучителни настани		
Даночно непризнат трошок-репрезентација		15

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

Трошоци за котизација		494		46
Консалтинг услуги		82		156
Останати оперативни трошоци што не можат да се разграничат		225		1.504
		892		3.005

13. НЕТО ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД
КУПУВАЊЕ /ПРОДАВАЊЕ ИГРАЧИ

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2021	2020
Трошок за купување на регистрација на играчи и отстапување		(735)	
Трошок (вклучително и провизија) за агенти/посредници за купување на регистрација на играчи и отстапување			
Приход од регистрација на играчи дадени на располагање (вклучително и приход од отстапување)		159	
		(576)	

14. КАПИТАЛНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)
ОД ПРОДАЖБА НА МАТЕРИЈАЛНИ И
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2021	2020
Капитална добивка од продажба на материјални средства (основни)			
Капитална загуба од продажба на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)			

15. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (ТРОШОЦИ)-НЕТО

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2021	2020
Трошоци од камати			16
Приходи од камати			
Позитивни курсни разлики			
Негативни курсни разлики			

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

16. НЕТО-НЕОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ (ТРОШОЦИ)

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2021	2020
Останати неоперативни приходи			
Останати неоперативни трошоци		(7)	
		<u>(7)</u>	<u></u>

17. ДАНОК НА ДОБИВКА (НЕПРИЗНАТИ РАСХОДИ)

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2021	2020
Добивка (загуба) пред оданочување		211	
Данок по даночна стапка од 10% (2021: 10%)		26	
Данок на непризнати расходи			
		<u>185</u>	<u></u>

Според измените на Законот за данок на добивка што се применуваат од 2009 година што се применуваат и во 2021 година, данок на добивка се пресметува единствено на непризнати расходи.

Во текот на 2014 година беше донесен нов закон за данокот на добивка применлив за даночните периоди почнувајќи од 01 јануари 2014, според кој основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања.

18. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2021	2020
Парични средства во банки (МКД)		278	5
Парични средства во банки (девизи)			
Парични средства во каса (МКД)		18	19
Парични средства во каса (девизи)			
		<u>296</u>	<u>24</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

19. ПОБАРУВАЊА ОД ТРАНСФЕРИ НА ИГРАЧИ

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2021	2020
Побарувања од трансфери на играчи			

20. ПОБАРУВАЊА ОД ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2021	2020
Побарувања од членки на групацијата			
Побарувања од поврзани субјекти			

21. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И ДРУГИ ПОБАРУВАЊА

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2021	2020
Побарување од купувачи		24	87
Други побарувања		1.423	575
АВР			
		1.447	662

22. ДАНОЧНИ СРЕДСТВА

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2021	2020

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

Побарување за повеќе платен ДДВ		493		
Побарување за ДД				67
Побарување за персонален данок				
		493		67

23. ЗАЛИХИ

Во илјади Денари				
		31	31	
		декември	декември	
		2021	2020	
Залихи на материјали				
Залихи на ситен инвентар				
Ситен инвентар во употреба				
Исправка вредност на ситен инвентар во употреба				
Залиха на трговска стока				

24. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

Во илјади Денари				
		31	31	
		декември	декември	
		2021	2020	
Останати тековни средства				
Однапред платени трошоци АВР		942	305	
		942	305	

25. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ, ОПРЕМА

Во илјади Денари				
	Градежни објекти	Опрема за стадион, друга опрема, мебел	Инвестиции во тек	ВКУПНО
Набавна вредност				
Состојба, 01 јануари 2021		7.165	800	7.965
Нови набавки		487		487
Превземени нето средства (Бел.2.13)				

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

Донација				
Продажба/расходување				
Состојба, 31 декември 2021		7.652	800	8.452
Акумулирана депрецијација				
Состојба, 01 јануари 2021		1.978		1.978
Трошок за периодот		959		959
Состојба, 31 декември 2021		2.937		2.937
Сметководствена вредност на 31 декември 2021		4.715	800	5.515

Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог.

26. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Во илјади Денари				
Нематеријални средства		ВКУПНО		
Набавна вредност				
Состојба, 01 јануари 2021				
Нови набавки				
Превземени средства нето (Бел.2.13)				
Донација				
Продажба/трансфер				
Состојба, 31 декември 2021				
Акумулирана амортизација				
Состојба, 01 јануари 2021				
Трошок за периодот				
Состојба, 31 декември 2021				
Сметководствена вредност на 31 декември 2021				

Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог, ниту пак има средства за кои има утврдено рестрикција во нивно користење.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

27. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА ОД ТРАНСФЕР НА ИГРАЧИ

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2021	2020
Долгорочно побарување од трансфер на играчи			

=====

28. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА ОД ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈАТА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2021	2020
Долгорочни побарувања од членки на Групацијата			
Долгорочни побарувања од поврзани субјекти			

=====

29. ДОЛГОРОЧНИ ДАНОЧНИ ПОБАРУВАЊА (ДАНОЧНИ СРЕДСТВА)

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2021	2020
Долгорочни даночни средства			

=====

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

30. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

	Во илјади Денари			
	31 декември 2021		31 декември 2020	
Вложување во подружница/ придружно прет.				
Вложување во хартии од вредност расположиви за продажба				
Останати вложувања				

=====

31. ОСТАНАТИ НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА

	Во илјади Денари			
	31 декември 2021		31 декември 2020	
Останати нетековни средства				

=====

32. ПРЕЧЕКОРУВАЊА НА СМЕТКИ ВО БАНКИ

	Во илјади Денари			
	31 декември 2021		31 декември 2020	
Тековна обврска за пречекорување на сметки во банки (кредитни картички, дозволен лимит итн.)				

=====

33. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ПОЗАЈМИЦИ И КРЕДИТИ

	Во илјади Денари			
	31 декември 2021		31 декември 2020	
Тековни обврски за заеми и кредити				900
Краткорочни позајмици од физички лица		7.140		3.086

=====

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

34. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ТРАНСФЕРИ НА ИГРАЧИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Тековна обврска за трансфери на играчи		

35. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ КОН ФФМ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Тековна обврска кон ФФМ	64	94
Тековни обврски кон добавувачи во земјата	2.541	3.485
	2.605	3.579

36. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ КОН ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Тековна обврска кон членки на Групацијата и кон поврзани субјекти		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

37. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ КОН ВРАБОТЕНИТЕ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Тековни обврски кон вработените за нето плати -играчи	61	180
Тековни обврски кон вработените за нето плата-останати	30	45
Тековни обврски кон ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.) за надоместоци		
	91	225

Тековните обврски кон вработените за нето плати за месец 12.2021 г. се исплатени на ден 02.02.2022 год – Извод бр.10, износ од **91 Илј.ден.** Преку СИЛК РОАД БАНК.

38. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Обврска за даноци на плата за вработени-играчи	2	2
Обврска за даноци на плата за вработени-останати	2	9
Обврска за даноци на надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.)		
Обврски за придонеси за плати	38	92
	42	103

Тековните обврски кон вработените за даноци и придонеси од плати за месец 12.2021 г. се исплатени на ден 02.02.2022 год – Извод бр.10, износ од **42Илј.ден.** Преку СИЛК РОАД БАНК.

39. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ-ПВР

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР		608

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

40. ДРУГИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Тековни обврски за даноци	484	458
	484	458

41. КРАТКОРОЧНИ (ТЕКОВНИ) ИСПРАВКИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Обврски за тековни исправки		

42. ДРУГИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Други тековни обврски	12	
Обврски за примени аванси	47	
	59	

43. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПОЗАЈМИЦИ И КРЕДИТИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Обврска за долгорочни кредити од банки:		
-		
-		
Обврска за долгорочни позајмици од:		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

-			
-			

44. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ТРАНСФЕРИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Долгорочна обврска за трансфер на играчи		

**45. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ КОН ЧЛЕНКИ
НА ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Долгорочна обврска кон членки на Групацијата		
Долгорочна обврска кон поврзани субјекти		

46. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ КОН ВРАБОТЕНИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Долгорочни обврски кон вработени-играчи за нето плати		
Долгорочни обврски кон вработени-останати за нето плати		
Долгорочни обврски кон ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.) за надоместоци		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

**47. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ
ЗА ПЛАТИ НА ВРАБОТЕНИ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Долгорочни обврски за даноци и придонеси за плати на вработени-играчи		
Долгорочни обврски за даноци и придонеси за плати на вработени-останати		
Долгорочни обврски за даноци на надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.)		

48. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ-ПВР

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР		

49. ОСТАНАТИ ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Долгорочна обврски за даноци		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

50. ДОЛГОРОЧНИ ИСПРАВКИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Долгорочни исправки		

51. ДРУГИ НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Други нетековни обврски		

52. СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА

Акционерски капитал(Уплатен)

Акционерскиот капитал(уплатен) на Друштвото изнесува ЕУР 47.500 односно Ден 2.897.700 на ден на основање, со вкупен број на акции 4.750 со поединечна номинална вредност од ЕУР 10_/акција (Ден 61_/акција).

Акционер	Акции Денари	Акции ЕУР	% во акционерска главнина
Славчо Васков	2.781.792	45.600	96
Оливер Цветков	115.908	1.900	4
Вкупно:	2.897.700	47.500	100

Во текот на 2021 година, малцинскиот акционер ги продаде своите акции вкупно 190 на лицето Оливер Цветков. Нема промени во вкупниот број на акции.

Законска (задолжителна) резерва

Законската (задолжителна) резерва е регулирана со одредбите на Законот за трговски друштва. Законска обврска на Друштвото е да формира задолжителен фонд со издвојување 5% од остварената добивка во годината, сè до моментот додека не достигне 10% од основната главнина. Доколку законската резерва не достигнала 10% од основната главнина, истата може да се користи само за покривање на загуби. Износот на законската резерва над законскиот минимум од 10%, може да се користи за исплата на дивиденда доколку за тоа се донесе одлука од страна на акционерското собрание.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

53. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Кредитен ризик

Основните финансиски средства на Друштвото се побарувањата, депозити во банки и готовина што ја претставува максималната експонираност на Друштвото на кредитен ризик во однос на финансиските средства.

Даночен ризик

Предмет на даночна контрола може да биде книговодствената евиденција на друштвата ретроактивно до 5 години и истата може да резултира во дополнителни обврски по основ на даноци. Раководството на Друштвото нема сознанија за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.

54. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Друштвото остварува трансакции со поврзани субјекти во нормалниот тек на работењето под услови кои не се разликуваат значително од условите кои им се нудат на неповрзаните субјекти. Трансакциите со поврзаните субјекти за годините што завршуваат на 31 декември 2021 година се прикажани како што следи:

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
(Славчо Васков- доминантен акционер)		
-Побарувања		
-Обврски	2.692	1.681
-Продажби		
-Набавки		
-		
Даниела Васкова(Претседател на клубот и сопруга на дом.акционер)		
-Побарувања		
-Обврски	900	900
-Продажби		
-Набавки		
-		
	3.592	2.581

55. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Документацијата на Друштвото не била предмет на даночна контрола за 2021 година од страна на надлежните даночни власти. Дополнителни даноци и други давачки што можат да произлезат од такви контроли, во овој момент не можат со сигурност да се предвидат.

56. НАСТАНИ ПОСЛЕ БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА

Друштвото нема регистрирано настани после билансот на состојба.

57. ДРУГИ ОБЕЛОДЕНУВАЊА-Нема